



Citizens for change!

ЦИВИКА МОБИЛИТАС
АКЦИСКИ ГРАНТОВИ

ПОВИК ЗА ПРЕДЛОЗИ

Реф. бр. ЦМ-АКТ-04

Рок: 25 МАРТ 2019 г., 16:00ч.

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
пристигнати до 8.3.2019 г.



МАКЕДОНСКИ
ЦЕНТАР ЗА
МЕГУНАРОДНА
СОРАБОТКА



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ) кој го спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и ФЦГ Шведски развој АБ (ФЦГ Шведска)

ЗАБЕЛЕШКА

Во продолжение се објавени прашањата во врска со овој повик, поставени до 14:00 07.3.2019 г.

<p>П1.1 Нашето здружение во последните години немаше никакви активности, во 2018 г го активиравме. Имаме направено проект за деца со посебни потреби. Дали би можеле да учествуваме на вашиот повик.</p>	<p>На повикот може да аплицира било кое здружение. Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за акциски грантови.</p> <p>Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат поднесени преку образецот за аплицирање. Образецот за аплицирање и неговите прилози се достапни на: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/</p>
<p>П2.1 Дали и кога ќе излезат институционалните грантови?</p>	<p>Ова е повик за акциски грантови. Следете ја веб-страницата https://civicamobilitas.mk/ и фејсбук страницата на Цивика мобилитас https://www.facebook.com/civicamobilitas/ за нови информации поврзани со останатите повици.</p>
<p>П2.2 Доколку се аплицира со невладина за Акциски грант, дали истата невладина потоа има право да аплицира и добие Институционален грант?</p>	<p>Да, доколку апликантот не е добитник на акциски грант во овој повик има право да аплицира на некој од идните повици за институционални и акциски грантови. Начинот за аплицирање и критериумите за подобност на апликантите се наведени во воведниот дел, стр. 2 од Водичот за апликанти.</p>
<p>П3.1 Сакам да прашам дали може јас како физичко, не правно лице да аплицирам. ... дали може како соработник и физичко лице без организација да аплицирам и јас?</p>	<p>Не може. Критериумите за подобност на актерите се дадени во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите. Физичките лица не се подобни за апликанти и не се подобни за соработници.</p>
<p>П4.1 We would like to know if we can submit the documents and application fully written in English, or do they need to be written in Macedonian?</p>	<p>The application form must be submitted in Macedonian language. Applicants may submit additional version in a language of their preference, in accordance with the Law on the Use of Languages that are official in Macedonia on national or local level (in the place of their registration). Additional information is available in 4.2. Completing the application form, from the Guideline</p>
<p>П5.1 Проектот ќе се реализира во општините на Град Скопје, односно, во соработка со органите на Локалната самоуправа. Прашањето ми е, дали во ОБРАЗЕЦОТ ЗА ПРИЈАВА, да ги наведем како СОРАБОТНИЦИ сите општини?</p>	<p>Да, потребно е да се наведат сите соработници кои ги планирате во проектот во точка 1.3. од образецот за пријава.</p>
<p>П6.1 Согласно нашата проектна идеја ние треба да селектираме само еден резултат и еден индикатор. На пример: Резултат 1 / индикатор 1.2. Согласно селектираниот дел треба да го дадеме и описот на проектот од втората страна на апликацијата. Дали</p>	<p>Доколку вашето прашање се однесува на прилог 3. Поврзаност на акцијата со Цивика мобилитас одговорот е да. Потребно е да означите еден или повеќе резултати и индикатори кон кои ќе придонесе вашата акција, и во соодветната точка на втората страна да ја опишете поврзаноста на вашата акција и планирани активности со</p>

<p>тоа е во ред? Бидејќи немаме поврзаност со други индикатори..... или со друг Резултат...2,3,4?</p>	<p>резултатите и индикаторите на Цивика мобилитас кои ги имате означено во табелата.</p>
<p>П6.2 ВО однос на информативната сесија, на 12. 03, не сме сигурни за дали ќе може да дојдеме, но дали ќе има објаснување на апликационите формулари.</p>	<p>На информативната сесија ќе се направи кратка презентација на повикот, водичот за апликанти и образецот за аплицирање и неговите прилози. Потоа ќе се премина на прашања од страна на присутните.</p>
<p>П7.1. Ова здружение обединува 8 здруженија... ПРАШАЊЕ: Дали предложен проект во оваа област може да биде од интерес за добивање на гранд од вашата програма?</p>	<p>Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за акциски грантови. Пријавите за овој повик за предлози мора да бидат поднесени преку образецот за аплицирање. Образецот за аплицирање и неговите прилози се достапни на: https://civicamobilitas.mk/povici/cm-akt-04/</p>
<p>П8.1 Почитувани, Според упатствата дали Факултетите можат да поднесат пријава, односно дали се дел од втората точка (непрофитни научно-истражувачки установи?)</p>	<p>Пријава за акциски грант може да поднесе непрофитна научно-истражувачка установа, која е регистрирана согласно Законот за научно-истражувачка дејност, а која што сака да ги промовира своите цели со колективни и колаборативни акции. Повеќе информации за критериумите за подобност може да најдете во дел 3. Критериуми за подобност во Водичот за апликанти: https://civicamobilitas.mk/wp-content/uploads/2019/02/cm-akt-04-vodic-za-aplikantite.pdf</p>
<p>П9.1 Каде би се одржал настанот на Цивика мобилитас на кој мора да има еден претставник од организацијата, во Македонија или странство?</p>	<p>Предвидени се три настани секоја година (Национален форум; Цивика фестивал; Средба за вмрежување). Сите настани на програмата ќе се одржуваат во Скопје или во некој од другите градови во државата.</p>
<p>П9.2 Што се подразбира под индиректни трошоци кои би можеле да бидат опфатени со грантот?</p>	<p>Буџетската ставка индиректни трошоци подразбира трошоци коишто не можете да ги распределите во другите наведени буџетски линии од формуларот, Прилог 2 – Буџет (и оправданост)</p>
<p>П9.3 Во повикот е наведено дека грантот не покрива опрема, претпоставуваме дека не покрива: компјутерска опрема, фотоапарат и сл?</p>	<p>Подобните и неподобните трошоци се опишани во точка 3.4. Трошоци од Водичот за акциски грантови.</p>
<p>П9.4 Финансискиот и наративен извештај дали може да биде оној што е поднесен за веќе завршен проект?</p>	<p>Доколку прашањето се однесува на годишни наративни и финансиски извештаи од работењето на апликантот во последните три финансиски години, тогаш одговорот е не, не може да се смета извештај од друг проект, туку од целокупното годишно работење на организацијата. Повеќе информации се дадени во точка 3.1 Актери од Водичот за акциски грантови.</p>
<p>П10.1 Би сакала да прашам во врска со повикот за предлози и грантови за 2019 година за информативна сесија во Струмица дали ќе имате и кога</p>	<p>Цивика мобилитас ќе одржи една информативна сесија за овој повик за предлози на 12 март 2019 година со почеток во 12 часот во Скопје. Ве молиме редовно да ја следите веб-страницата на Цивика мобилитас</p>

	<p>https://civicamobilitas.mk/ за да се информирате за евентуалните промени во бројот, локациите и датумите на информативните сесии.</p>
<p>П10.2 Ме интересира дали акциските планови и предлози треба да бидат исклучиво на национално ниво или може и на локално ниво</p>	<p>Да, акциите може да бидат само на локално ниво. Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за акциски грантови.</p>
<p>П 10.3 На пример доколку се одлучиме за промовирање и учество на граѓанските организации... во која насока или на што треба да обратиме најголемо внимание во самото истражување</p>	<p>Предложените акции треба да придонесат кон целите и резултатите на Цивика мобилитас. Повеќе информации се дадени во точка 2. Акциски грантови од Водичот за акциски грантови.</p>